

AvanTech YOU


Hettich

PRO 
DESIGN

Фиоки со прилагодлив карактер:

AvanTech YOU

”Детали вредни злато.”

Купувањето на парче мебел секогаш започнува со желба: дизајн со карактер, поголема удобност и нова свежа идеја. Искористете ја можноста од Hettich и нивните паметни решенија: извор на идеи, додадена вредност и фасцинантни решенија за мебелот, практичност и разновидност. Фасцинација од решенија ние ја нарекуваме Фасцин[Акција].



**”Мојот омилен изглед
е оној кој е уникатен.”**



Животниот стил е нешто што ќе стане со приоритетна важност во иднина. Како мебелот, така и оковот за мебел оддава свој карактер и му додава вредност на мебелот. Урбан животен стил или Тоскански шмек: што и да посакате е во мода. Вашиот клиент има специфичен фокус кон мебел со карактер? Следете ги мегатрендовите кои се доближуваат до ВГашиот вкус со Avantech You.



”Животот е прекраток за да живеете во монотон дом.”



Никогаш не било толку лесно за прилагодување на продуктот по Ваше барање: AvanTech YOU Ви овозможува голем аспект за дизајн на фиоките, а Вие да се одлучите на крајниот изглед.

**”Подалеку од
конвенционалното, поблиску
до слободата.”**


За бања, за дневниот простор или пак за кујната- секоја желба за уникатен изглед лесно се остварува со широката разновидност на овој производ, кој на многубројни начини создава мебел кој зборува за Вашиот карактер.

**”Моето лице кажува сè
за начинот на кој сакам
мојот дом да изгледа.”**

Овој концепт овозможува широк спектар на флексибилен дизајн кога станува збор за боја, форма и материјал. Тоа е клучот на успешно реализирање на Вашата идеја. Оваа инспирација Ве издвојува од стандардите.




ИНОВАТИВЕН ДИЗАЈН



Avantech You ФАСЦИНИРА! Новите Avantech YOU систем на фиоки се карактеризираат со креативна флексибилност и разновидност во дизајнот, како и со идеално лизгање и одлични интегрирани делови.

Се издвојуваат од останатите по извонредно дизајнираните тенки странични профили од само 13мм и по можноста да се приспособат на сите Ваши лични идеи.

КРЕАТИВНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ



Софистицирани, екстравагантни и отворени за можности? Сега е неверојатно лесно ова да се постигне со Avantech You, впечаток кој сакате да го постигнете со дизајн кој ќе го рефлектира Вашиот стил.

Со само еден едноставен клик, со дизајнерските профили и дизајнираните капачиња може да предизвикате визуелна трансформација.

Еlegantните стаклени страници за внатрешните фиоки ги одземаат визуелните граници и додаваат вредност на дизајнот на мебелот.

Со можноста за избор на материјали, Вашата идеја се претвора во решение кое се издвојува од останатите!

РАЗНОВИДЕН ДИЗАЈН

Боја на странични профили

Дизајниран профил

Алуминиум Силвер

Дизајнирани капаци

Мат Бела

Пигментиран Антрацит

В И С И Н И (м м)

77

101

139

187

187

251





Внатрешните организатори на AvanTech YOU создаваат идеално место за се. Средена, педантна организација и целосен преглед врз складираните работи.



Чистиот линеарен изглед има потреба од брендирање на елегантен начин. Можноста за принтање на Вашето лого рефлектира чиста линија со личен печат.

AvanTech YOU внатрешна
Само најдобрите решенија за личните желби: стакло или пак некој од материјалите по избор, како дрво, камен или метал. Ако материјалот е со дебелина од 10мм, можете да изберете буквално што сакате.

РАЗЛИКАТА Е ВО СОВРШЕНОСТА И УДОБНОСТА





Подесувањето на фронтите е со 3D штелување. Комбинацијата со иделаните водилки со одлично лизгање AvanTech YOU е совршениот избор за дизајнирање на мебелот. Со компоненти кои се интегрирани и невидливи ова се иделаните странични профили:

Предност на овој систем на фиоки е тоа што оптималното подесување и монтажните сегменти се интегрирани во страничните профили и се невидливи-маскирани со дизајнот по Ваш вкус. Дизајнираниот профил за страничниот профил од фиоката не само што го стилизира туку

и истовремено и го затскрива 3D подесувањето на начин за едноставен пристап. Со вградениот уникатен лизгачки механизам обвивката едноставно само се повлекува назад и овозможува откачување на фронтот и вертикално и латерално подесување.

За ваша безбедност: фронтот не се откачува наеднаш целосно, туку најпрво само се навалува под агол за полесно вадење. Паметно решение, особено кога станува збор за широки, големи и тешки фронтони.





Actro YOU



Водилка како основа за почеток на извонреден дизајн. Му дава на мебелот совршеност која можете да ја видите, слушнете и почувствувате.


Quadro YOU



Еден систем за лизгање, две водилки и универзален шаблон за бушење, создаваат многубројни можности за дизајн на Вашето парче мебел. Вашиот мебел се разликува од останатите по многубројните можности за прилагодување по Ваш вкус.

Actro YOU

Тивко и меко затворање
со Silent System



- Супериорна водилка
- Исклучителна латерална стабилност
- Најдобри во својата категорија по носивост (40кг и 70кг)
- Синхронизирана контрола над оптималниот капацитет

Со Push To Open Silent
се отвора без рачка
и се затвора со Silent
System

Quadro YOU

Тивко и меко
затворање
со Silent System



- Меко и прецизно водење
- Доживотна гаранција
- Тестирано и докажано континуирано оптимално лизгање
- Носивост до 30кг

Можност за надградување
со Push To Open Silent,
се отвора без рачка и се
затвора со Silent System

**”Мојата стратегија е:
поширока понуда со
помалку работа”**



**Моделирај го мебелот на
иднината**

Потребни Ви се специфични
решенија за Вашиот мебел?
AvanTech YOU создаде едноставна
формула со фокус кон Вашиот
иден успех: разновидност
со дополнителни варијации
и едноставни процеси. Ова
резултира со намалување
на цената на ефективните
процеси, оптимизација во
купувањето, заштеда во простор
за складирање, оптимизација
на производството, едноставна
монтажа, Ве подготвува за
иднината и овозможува
флексибилност во изборот.
Искористете ја можноста која Ви
ја дава AvanTech YOU концепт
платформа која го брендира
Вашиот стил.



”Јас не креирам мебел, јас
креирам светски дизајн.”

”I don't make furniture,
I create design worlds.”



Претвори го во твој концепт

Употреби ги сите различни начини
за моделирање и приспособување
на дизајнот за Вашиот мебел.
Создајте мебел по најновите
трендови со Ваш личен печат.

**”Ние создаваме
едноставни одговори на
Вашите идеи.”**

Решенија кои Фасцинираат

AvanTech YOU Ви нуди заштеда и Ви создава можности концепт платформа која ги адаптира и комбинира истите компоненти во многу варијанти. Постави нови стандарди за елегантен дизајн на производи кој заштедува пари. AvanTech YOU го насочува фокусот кон Вашите идеи без дополнителни трошоци.



”Мојата скриена моќ:
создавам мебел по
мерка и по сечиј вкус.”

Моќна трансформација

Создајте супериорен дизајн за мебел и импресионирајте. Комбинирајте ги водилките со дизајнираните профили за фиоки по Ваша желба и создајте уникатно парче мебел за бањата, кујната, спалната соба или пак дневниот простор. Додадена вредност: поголема ефективност, побрзи производствени процеси и лесна монтажа. Искористете го интуитивниот начин кој го создадовме со AvanTech YOU.



ВИСОКОПРЕЦИЗНА ИЗВЕДБА ВО СЕКОЈ ДЕЛ

**Извојување по дизајн,
перфекција и погодност**
Променлив дизајн, идеална
технологија, многубројни
кориснички функции и високата
носивост ги прави AvanTech YOU

идеални за потребите на секој
корисник. Широк спектар на
избор на дизајнирани профили и
додатоци за кујна, бања, спална
соба и дневниот простор.







AVANTECH YOU ПЛАТФОРМА

AvanTech YOU Внатрешна

Висина (mm)

251

187

139

101

77

Заден профил

Дизајнирани капаці (маски)


Дизајнирани капаці (маски)

Дизајнирани профили


Внатрешен профил

Прилагодлив и стандарден


AvanTech YOU Inlay



Дизајнирани капаці



Внатрешен профил



Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

СО ПОВЕЌЕ ПРИДОБИВКИ ДО ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

СИНТЕЗА МЕЃУ ДИЗАЈНОТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТА

- Сите придобивки потекнуваат од вградените подесувања во страничниот профил
- Подесувањето и местото за монтирање се скриени позади дизајнираниот профил
- Различни дизајнирани профили и дизајнирани маски и капаци
- Платформа со водилки со голем избор на додатоци

МОНТАЖА

- Погодна, практична монтажа на задниот профил со еднонасочен зглоб
- Без дополнителна обработка на подната од фиоката
- Дното од фиоката може да биде прицврстено со штрафење или пак со хефтање
- Еднакви ширини на дното и задниот профил
- Без штипки

ПРЕЦИЗНОСТ, БЕЗБЕДНО ПОДЕСУВАЊЕ

- Лесно вертикално и латерално подесување (уникатен надворешен дизајн со вграден механизам на лизгање)
- Безбедно откачување на фронтот (пред целосно откачување се задржува во позиција под агол)
- Лесна монтажа без употреба на алат
- Лесно подесување на фиоката елегантно сокриено под дизајнираниот профил



Фасцинирани од решенијата.
Го нарекуваме

Fascin[action]